


НОВО СЕЛО КАКО СЛИКАРСКА ИНСПИРАЦИЈА

Верица Јосимовска¹
Оливер Цацков²

Многубројните сликарски дела со мотиви од живописното Ново Село ја потврдуваат вредноста на експонатите на овој т.н. музеј во живо. Го потврдуваат фактот дека присуството во новоселскиот амбиент поседува чудесна моќ да покренува емоции, идеи и креативност. Кој не поминал по тесните новоселски сокаци, по калдрмата над која се издигаат трошни куќи во старомакедонски стил полни со историја тој не ја почувствувал таа чудесна моќ.



Од лево Андонската, Икономската, куќата на Ванчо Михајлов и јаворот (Фронт Мали)

Овој редок амбиент, во мало место стиснато помеѓу три еднакви по висина ридови, обиколен со две реки со кои едната влегува во клисура, неколку цркви од кое едната со големина и стил карактеристична за големите градови, стилиски модерна училишна зграда, богати и раскошни куќи се карактеристики за богатите градски средини. За луѓе со поглед пред своето време.



Поглед од Зрнцевата фурна кон црквата СВ. Богородица (Фронт Мали)

Овој несекојдневен феномен на оваа мала урбана средина делувал инспиративно за сите патетписци, кои поминувале низ него во бурните времиња. За поетите и писателите за народниот пејач кој му посветил особено внимание.

Специфичната местоположба, архитектурата, живеалиштата на познати личности и настани, биле инспирација на бројни ликовни уметници да овековечат сегменти од Ново Село на своите платна.

Кој се го сликал Ново Село, и домашни, и странски уметници. Особено од странските автори не е возможно да се обедини на едно место. Тоа уште долго а можеби и за секогаш ќе

¹ Д-р Верица Јосимовска, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

² М-р Оливер Цацков, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип


остане творештво расфрлано по светот, а можеби и заборавено зошто за модерниот свет Ново Село не значи ништо.

Со цел да се обедини ликовното творештво со мотиви насликани во него се одлучивме за еден ваков труд во кој на едно место ќе се соберат авторски имиња што ги инспирирало Ново Село и дел од нивното творештво во кое мотивите останат во својата изворна форма. Со истражувањето утврдивме дека голем дел од авторите и самите потекнуваат од Ново Село.

Во потрага по ликовното творештво со новоселски мотиви дојдовме до податоци за сликарот Франта Мали³ од кого пронајдовме три графики на кои се прикажани делови од Ново Село.

Ново Село, како инспирација го има во сликите на Љубомир Ивановиќ⁴, за жал од неговото творештво во овој момент не успеавме да обезбедиме слика за оваа пригода.

Од периодот меѓу двете светски војни пронајдовме слика со мотив од Ново Село од Милош Вушковиќ⁵.



Во близина на Лјуте - Милош Вушковиќ

Неизоставно е творштвото на новоселецот Љупчо Донски⁶

³ Франтишек Франта Мали (1900-1980), Чех по националност, еден дел од своето творештво го посветил на мотивиод тогашните југословенски простори.

⁴ Љубомир Ивановиќ, (1882-1945), сликар и графичар меѓу двете светски војни.

⁵ Милош Вушковиќ (1900–1975), црногорски сликар, илустратор, карикатурист и професор

⁶ Љупчо Донски(Самандов), (1926-2006), сликар и писател



*Мотив од друмо во
Ново Село*



*Куќа во која престојувале Даме Груев и
Гоце Делчев (куќа на Теранџелиеви)*

Од творештвото на **Љубица Накова Донска**⁷




Методи Андонов (Убав Коцев)⁸




Андонската куќа

⁷ Љубица Накова Донска, (1931-2014), прв повоен уметник, акварелист и пејсажист

⁸ Методи Андонов (Убав Коцев), (1946-), сликар, карикатурист и дизајнер



*Мостот на р. Отиња на
влезот во Ново Село(М.Андонов)*




*Влезот и конаците во црквата
во црквата Св. Богородица*

Стојан Трниниќ (Нанче)⁹



Мотиви од Ново Село

Борис Ткалец (Валбо)¹⁰



Мотиви од Ново Село

⁹ Стојан Трниниќ (Нанче), (1928-) сликар

¹⁰ Борис Ткалец (Валбо), (1942-2012), сликар

Нада Накова¹¹



Училиштето од Ново Село и Кукубајската кука која повеќе не постои



Миодраг Јосимовски¹²



Ново Село и понатаму останува инспирација на уметниците кои преку сликарските техники настојуваат да ја прикажат неговата историја и сегашност.

Полина Владимировна Минеева¹³

¹¹ Нада Накова (1947-) поет, новинар и сликар

¹² Миодраг Јосимовски (1943-), сликар, ликовен педагог

¹³ Полина Владимировна Минеева, (1982, Руска Федерација). Сликата се наоѓа во Музејот на македонската борба за државност и самостојност во Скопје.

1. **Франтишек Франта Мали** (1900-1980) , Чех по националност , еден дел од своето творештво го посветил на мотиви од тогашните југословенски простори.
2. **Љубомир Ивановиќ**, (1882-1945), сликар и графичар меѓу двете светски војни.
3. **Милош Вушковиќ** (1900–1975), црногорски сликар, илустратор, карикатурист и професор
4. **Академскиот сликар, Кирил Караца (1900 во Ново Село-1973)** спаѓа меѓу светски познатите луѓе, основоположник на модерното сликарство во Македонија
5. **Љупчо Донски(Самандов)**, (1926-2006), сликар и писател
6. **Љубица Накова Донска**, (1931-2014), прв повоен уметник, акварелист и пејсажист
7. **Методи Андонов (Убав Коцев)** , (1946-), сликар, карикатурист и дизајнер
8. **Нада Накова (1947-)** поет, новинар и сликар
9. **Стојан Трниниќ (Нанче)**, (1928-) сликар
10. **Александар Брашнаров**
11. **Тодор Максимов**
12. **КИРИЛ ЕФРЕМОВ** Роден е 1938 год. во Штип
13. **Јордан Ефремов**
14. **Добре Чамушов**
15. **Миодраг Јосимовски** (1943-), сликар, ликовен педагог
16. **Борис Ткалец (Валбо)**, (1942-2012), сликар
17. **БОРИСЛАВ ТАЛЕВСКИ** Роден е 1934 год. во Битола
18. **Полина Владимировна Минеева**, (1982, Руска Федерација